



**Работилница со повеќесекторски општествени чинители**  
**Проценка за еднаков пристап до вода и санитација во Република**  
**Македонија**  
**Програма**

19-20 Јануари 2016

Хотел Романтик, Велес

<b>Вторник, 19 Јануари 2016</b>	
9:00-9:30	Регистрација на учесници и кафе Изјави за медиумите, проф. Михаил Кочубовски
9:30-9:45	<b>Добредојде и отворање</b> Проф. Михаил Кочубовски, Институт за јавно здравје Шантал Демилшамп, УНЕЦЕ
9:45-10:00	Претставување на работната програма
	<b>Дел 1 – Најава</b> Претседавач: Филип Спировски
10:00-10:15	Претставување на Протоколот за вода и здравје на УНЕЦЕ-СЗО/Европа и активностите за еднаков пристап до вода и санитација Шантал Демилшамп, УНЕЦЕ
10:15-10:30	Самопроценка на еднаков пристап до вода и санитација: основа, главни цели и општ пристап Проф. Михаил Кочубовски, Институт за јавно здравје
10:30-10:45	Општа методологија за примена на Бодовната картичка за еднаков пристап и важноста на вклученоста на повеќесекторски општествени чинители во вежбата за самопроценка Наташа Доковска, Новинари за човекови права
10:45-11:15	Прашања и одговори
11:15-11:45	Кафе пауза

	<p><b>Дел 2 – Примена на Бодовната картичка за еднаков пристап: методологија и резултати од регионалните проценки</b></p> <p><i>Претседавач: проф.Михаил Кочубовски</i></p>
11:45-12:05	<p>Проценка за еднаков пристап во Велешкиот регион Методологија и главни резултати: бодување, анализи, коментари <i>Снежана Петрова, лекар</i></p>
12:05-12:25	<p>Проценка за еднаков пристап во Кумановскиот регион Методологија и главни резултати: бодување, анализи, коментари <i>Мимоза Величковски, лекар</i></p>
12:25-12:45	<p>Проценка за еднаков пристап во Скопскиот регион Методологија и главни резултати: бодување, анализи, коментари <i>Снежана Миловановиќ</i></p>
12:45-13:15	<p>Коментари на учесниците</p>
13:15-14:45	<p><i>Пауза за ручек</i></p>
	<p><b>Дел 3 – Кон националната проценка: Преглед на ситуацијата со еднаков пристап до вода и санитација во Република Македонија</b></p> <p><i>Претседавач: Наташа Доковска</i></p>
14:45-15:00	<p>Меѓународни искуства: Резултати од проценката за еднаков пристап во Франција (поширок регион на централен Париз) и преземени активности за пополнување на празнините во еднаквиот пристап <i>Јаник Паважо, Министерство за здравство, Франција, tbc или УНЕЦЕ</i></p>
15:00-15:10	<p>Најава за групна дискусија <i>Роберто Мартин-Хуртадо, консултант на УНЕЦЕ</i></p>
15:10-17:30	<p>Групна дискусија за главните предизвици за еднаков пристап до вода и санитација:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утврдување на доделените бодови (15:15-16:00)</li> <li>- Идентификација на главните предизвици (16:00-16:45)</li> <li>- Дискусија за приоритетни акции за намалување на нееднаквоста во пристапот до вода и санитација (16:45-17:30)</li> </ul> <p>Група 1: Насочување на управните рамки кон обезбедување еднаков пристап до вода и санитација (Дел 1) <i>Модератор: проф.Михаил Кочубовски</i></p> <p>Група 2: Намалување на географските разлики (Дел 2) <i>Модератор: Снежана Петрова, лекар</i></p> <p>Група 3: Обезбедување пристап за ранливи и маргинализирани групи(Дел 3) <i>Модератор: Наташа Доковска</i></p> <p>Група 4: Одржување на водата и санитацијата прифатливи за сите (Дел 4) <i>Модератор: Мимоза Величковски, лекар</i></p> <p>- вклучена кафе пауза</p>

**Среда, 20 Јануари 2016**

9:00-11:00	Известување од работните групи (9:00-10:00) Дискусии со учесниците за главните предизвици за еднаков пристап до вода и санитација во Република Македонија (10:00-11:00) <i>Модератор: проф. Михаил Кочубовски</i>
11:00-11:30	<i>Кафе пауза</i>
	<b>Дел 4 – Од проценка до акција: Преглед на нееднаквостите во пристапот до вода и санитација во Република Македонија</b> <i>Претседавач: Роберто Мартин-Хуртадо, консултант на УНЕЦЕ</i>
11:30-12:30	Интервенции од панелистите (11:20-11:45) - Претставник од Министерство за животна средина и просторно планирање - Претставник од Институт за јавно здравје - Претставник од Министерство за локална самоуправа - Претставник од Министерство за труд и социјална работа - Претставник од Министерство за образование и наука - Претставник од донаторска организација  Прашања што ќе ги разгледаат панелистите: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Со оглед на главните предизвици во еднаков пристап до вода и санитација во земјата, кои процеси на креирање политики се најважни?</li><li>2. Како може загриженоста за еднаков пристап до вода и санитација да се интегрира во тие процеси на креирање политики?</li><li>3. Кои агенции и чинители треба да водат реформски политики за идентификација и конкретни акции кои би биле вклучени во јавните програми?</li></ol> Модерирана интерактивна дискусија (11:45-12:15)
12:30-12:45	Нови чекори за финализација на регионалните проценки и прегледот за земјата (анализа на ситуацијата) и планови за објавување на резултатите
12:45-13:00	Заклучоци од работилницата
13:00	<i>Ручек</i>